

20212403870

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 41 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20 и 163/21), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ГАРАНТИРАНА МИНИМАЛНА ПОМОШ, УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДОМАЌИНСТВОТО, ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална помош, утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото, образецот на барањето и потребната документација („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.109/19, 192/20, 23/21 и 80/21), во член 7 став 1 точката 1 се менува и гласи:

„1. важечка лична карта на граѓанинот на Република Северна Македонија, лична карта за постојан престој на странец, лична карта за признат бегалец, лична карта за лице под супсидијарна заштита или исправа за неевидентирани лица во матична книга на родени, која се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството;“.

Во точката 2 по зборот „родените“ се додаваат зборовите „или извод од посебната матична книга на родени (за неевидентирани лица во матична книга на родени)“.

Во точката 4 по зборот „умрените“ се додаваат зборовите „или извод од посебната матична книга на умрени“.

Член 2

Во членот 8 по зборот „заштита(*)“ се додаваат зборовите „или има идентификациона исправа согласно Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени“.

Член 3

Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог бр.1, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 10-6138/3
21 октомври 2021 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

Прилог бр.1

До

ЈУ _____
(Центар за социјална работа)

**БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГАРАНТИРАНА
МИНИМАЛНА ПОМОШ**

1. ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име	Презиме

Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Единствен матичен број
___/___/___/		___/___/___/___/___/___/

Државјанство _____		
Етничка припадност _____		
Име на татко	Име на мајка	Брачен статус
		<input type="checkbox"/> женет/мажена <input type="checkbox"/> Разведен/а <input type="checkbox"/> Вдовец/ца <input type="checkbox"/> вонбрачна заедница <input type="checkbox"/> Непознато
Образование	Работен статус	
<input type="checkbox"/> завршено <input type="checkbox"/> во тек	<input type="checkbox"/> вработен <input type="checkbox"/> невработен <input type="checkbox"/> пензионер	

2. ПОДАТОЦИ ОД ЛИЧНА КАРТА

Број на лична карта/	Издадена од	Датум на издавање	Важност до
Улица и број		Населено место	Општина

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ (само доколку се разликува од податоците во личната карта)

Улица и број	Населено место	Општина

4. ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Број на трансакциска сметка	Банка	Општина
-----------------------------	-------	---------

5. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВО:

р.б	Име и презиме и име на родител	ЕМБГ	Живеалиште/ престојувалиште	Сродство со подносителот	Образование	Брачен статус	Работен статус
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Датум и место на поднесување
на барањето

Потпис на подносителот
на барањето

Потпис на службено лице кое го примило барањето

6. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО КОИ ГИ ДОСТАВУВА НОСИТЕЛОТ:

- важечка лична карта на граѓанинот на Република Северна Македонија, лична карта за постојан престој на странец, лична карта за признат бегалец, лична карта за лице под супсидијарна заштита или идентификациона исправа за неевидентирани лица во матична книга на родени, која се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството (за сите полнолетни членови во домаќинството)
- пресуда за развод на брак
- пресуда за определена законска издршка
- потврда за редовен студент
- договор за изршување на работи во врска со спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија
- договор за давање на земјоделско земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на плодуюживање
- потврда од банка за штеден влог
- потврда за исплата на воена инвалиднина
- потврда за надоместок кој произлегува од активности поврзани со безбедноста и одбраната на Република Северна Македонија
- тужба за законска издршка против близок сродник кој по закон е должен да го издржува, односно полномошно на службено лице во центар за социјална работа за поведување на оваа постапка
- копија од трансакциска сметка